



Инспекторат за животна средина
ИГС
Скопје

Листа за проверка за спроведување редовен инспекциски надзор

Во прилог се три листи за проверка на фактичката состојба, според коишто секое правно лице има обврска да подготви документи и друг вид докази за да ја опише и потврди наведената фактичка состојба според долунаведените прашања. За поефикасна анализа на влијанието врз животната средина, одговете на релевантните прашањата за вашиот вид на дејност, капацитет на дејноста, дозволата, или Решението.

1. [Листа за проверка согласно Закон за управување со пакување и отпад од пакување](#)
2. [Листа за проверка согласно Елаборат за заштита на животна средина](#)
3. [Листа за проверка согласно Б интегрирана еколошка дозвола / Дозвола за усогласување со оперативен план](#)

Листа за проверка

за спроведување редовен инспекциски надзор согласно
Закон за управување со пакување и отпад од пакување

Назив на закон: Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 11/17, 47/11, 136/11, 6/12, 163/13)

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба: Овластен инспектор за животна средина на Град Скопје

Податоци за субјектот на надзор:

Податоци за инспекцискиот надзор:

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Прекршочна одредба	Забелешка
Член 18 зупоп	Дали имате отпад од пакување ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 18 зупоп	Каков вид на отпад од пакување имате ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 18 зупоп	Дали квадратурата на објектот е помала, или поголема од 200м ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 18 зупоп	Дали вршите селекција и собирање на отпад од пакување ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 18 зупоп	Дали отпадот од пакување привремено е складиран одвоено во свој затворен, или отворен простор ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	

Член 18 ЗУПОП	Дали имате уредено одделен простор за селектирање и собирање на отпад од пакување ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 3700 евра	
Член 18 ЗУПОП	Дали имате обезбедено опрема за селектирање и собирање на отпад од пакување ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 3700 евра	
Член 16 ЗУПОП	Дали отпадот од пакување го чувате одвоено, со цел да не се меша со друг вид на отпад?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 20 ЗУПОП	Дали имате договор со правно лице за преземање на обвските за постапување со отпад од пакување ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 2700 евра	

Инспекторат за животна средина



Листа за проверка
за спроведување редовен инспекциски надзор за
Елаборат за заштита на животна средина

Назив на закон: Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/2015)

Субјекти на надзор: Правни субјекти кои подлежат на Елаборат за заштита на животната средина

Надлежна инспекциска служба: Овластен инспектор за животна средина на Град Скопје

Податоци за субјектот на надзор:


Податоци за инспекцискиот надзор:

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Прекршочна одредба	Забелешка
Член 24 ЗЖС	Дали имате Програма за заштита на животната средина?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 3000 евра	
Член 36 ЗЖС	Дали имате резултати и извештаи од интерниот мониторинг на изворите на емисија, согласно Елаборатот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 6000 евра	
Член 24 ЗЖС	Дали имате, и каква е процедурата за прием, складирање и искористување на суровините и материјалите?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали водите евиденција на видот на суровини и материјали и ниво на нивна потрошувачка?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Колкава е искористената електрична енергија во процесот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	

Член 24 ЗЖС	Колкава е искористеното гориво во процесот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Колкава е искористената вода во процесот и при одржување на просторот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Колкава е искористеното гориво во процесот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Колкава е искористената вода во процесот и при одржување на просторот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали и колку точки на испуштање на отпадна вода има?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали и колку точки на емисии во воздухот има?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали има пречистителен филтер за воздух?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали редовно се чистат филтерот и димноводните канали?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали и колку точки на создавање цврст отпад, е-отпад, батерии, и од пакување, од процесот и канцелариите има?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Колкаво количество отпад, од пакување, или е-отпад предавате на овластен управител?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали вршите селекција на отпадот и дали имате садови за нив?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Какви места / садови за складирање на отпадот имате?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали и колку точки на емисии на испраливи органски соединенија, миризби, неразградливи органски загадувачи и сл.?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24	Дали и колку точки на емисии на бучава	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	

ЗЖС	има?			
Член 24 ЗЖС	Дали се извршени мерењата на параметрите согласно Решението?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Каков вид на гориво се користи?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 24 ЗЖС	Дали имате извештај за составот на горивото, вклучително спецификација на горивото?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	

Инспекторат за животна средина



Листа за проверка

за спроведување редовен инспекциски надзор во инсталации со
Б интегрирана еколошка дозвола / Дозвола за усогласување со оперативен план

Назив на закон: Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/2015)

Субјекти на надзор: Инсталации кои подлежат на Б интегрирана еколошка дозвола / Дозвола за усогласување со оперативен план

Надлежна инспекциска служба: Овластен инспектор за животна средина на Град Скопје

Податоци за субјектот на надзор:

Податоци за инспекцискиот надзор:

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Прекршочна одредба	Забелешка
Член 122 ЗЖС	Дали имате Б интегрирана дозвола?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 6000 евра	
Член 134 ЗЖС	Дали имате Дозвола за усогласување со оперативен план?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 3000 евра	
Член 138 ЗЖС	Дали го остварувате годишниот план согласно чекорите во Дозволата за усогласување со оперативниот план?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 3000 евра	
Член 125 ЗЖС	Дали имате План за мониторинг на влијанието врз животната средина (ОВЖС)?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 36 ЗЖС	Дали имате последни резултати од интерниот мониторинг на емисии врз животната средина и доставени извештаи,	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Глоба од 6000 евра	

	согласно интегрираната дозвола?			
Член 122 ЗЖС	Дали имате, и каква е процедурата за прием, складирање и искористување на суровините и материјалите?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 122 ЗЖС	Колкава е искористената електрична енергија во процесот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 122 ЗЖС	Колкава е искористеното гориво во процесот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 122 ЗЖС	Колкава е искористената вода во процесот и при одржување на просторот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали и колку точки на испуштање на отпадна вода има?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали и колку точки на емисии во воздухот има?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали има пречистителен филтер за воздух?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали редовно се чистат филтерот и димноводните канали?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 20 ЗЖС	Дали и колку точки на создавање цврст отпад, е-отпад, батерии, и од пакување, од процесот и канцелариите има?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 20 ЗЖС	Колкаво количество отпад, од пакување, или е-отпад предавате на овластен управител?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 20 ЗЖС	Дали вршите селекција на отпадот и дали имате садови за нив?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 20 ЗЖС	Какви места / садови за складирање на отпадот имате?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали и колку точки на емисии на испраливи органски соединенија, миризби, неразградливи органски	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	

	загадувачи и сл.?			
Член 125 ЗЖС	Дали и колку точки на емисии на бучава има?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали имате пречистителна станица за отпадни води?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали и колку имате колектори, таложници, одливници на искористената вода и испусни канали за отпадна вода?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали имате одливник за атмосферска канализација?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Колкаво количество на отпадна овда се испуштена?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	
Член 125 ЗЖС	Дали имате извештај за составот на горивото, вклучително спецификација на горивото?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Не е предвидена глоба	

Инспекторат за животна средина